

Посебни услови за осигурување на професионална одговорност на даночни советници, ревизори и финансиски и сметководствени сервиси

ВОВЕДНА ОДРЕДБА

Член 1

(1) За ова осигурување се користат и важечките Општи услови за осигурување на професионална одговорност (ОУ-ПОД-01), освен во делот кој е поинаку определен со овие услови.

ОСИГУРЕНА ОПАСНОСТ

Член 2

- (1) Осигурувањето ги покрива оштетните побарувања на нарачателите на услуги, кои се последица на стручна грешка на осигуреникот и за која осигуреникот одговара врз законска основа.
- (2) Осигурувањето ги покрива и оштетните побарувања што ќе настанат поради казна (глоба) која е должен да ја плати нарачателот.

ФРАНШИЗА

Член 3

- (1) Во секоја штета настаната поради казна (глоба), чиј надомест ќе го исплати осигурувачот, осигуреникот учествува во висина од 25% од штетата.

Овие Посебни услови за осигурување на професионална одговорност на даночни советници, ревизори, и финансиски и сметководствени сервиси се донесени на 25 -та седница на Одборот на директори на Друштвото, одржана на 26.05.2010 година и се применуваат од 01.01.2010 година.